




Инсталација и креирање профил на платформата Microsoft Teams

Симнете ја апликацијата Microsoft Teams од линкот: <https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app> (види слика 1) и инсталирајте ја на Вашиот компјутер.



Download Teams for work on your desktop



По инсталацијата, на Вашиот десктоп се појавува икона за стартување. →



По стартувањето, апликацијата Microsoft Teams треба автоматски да Ве препрати на порталот servisi.ukim.mk (види слика 2).

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Login to UKIM

Username
Username

Password
Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Login

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот преглеувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот аутентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет преглеувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот аутентикациски сервис е со корисничко име од обликот: `ime.prezime@[fakultet].ukim.mk` или `ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk` каде `[fakultet]` е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувате на UKIM. Го заборавив корисничкото име?

Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страницата: [Забраена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

© 2017 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.

Supported by FINIK



Сепак, поради протоколите за безбедност на системот и протоколите за интернет сообраќај од провајдерите, понекогаш се случува да не е можно автоматско пренасочување и во тој случај треба од вашиот пребарувач (Chrome, Firefox, Edge, Opera или др.) да го отворите следниот линк: <https://idp.ukim.mk/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1> (види слика 3).

Web Login Service

idp.ukim.mk/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Login to UKIM

Username

Username

Password

Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Login

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот пребарувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот аутентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет пребарувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот аутентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавуваате на iKnow. Го заборавив корисничкото име?

Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страната: [Заборавена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

© 2017 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.
Supported by FINXI

Во било кој од наведените два случаи, се отвора прозорец во кој треба да се внесат корисничкото име и лозинката.

Корисничкото име на секој студент е во формат **ime.prezime@students.sf.ukim.mk**

Во овој момент, доколку го знаете Вашето корисничко име, можете да го впишете.

Доколку не го знаете вашето корисничко име или не сте сигурни/сакате да проверите кое е вашето корисничко име, треба да кликнете на линкот „[Го заборавив корисничкото име?](#)“ по што системот Ве води до веб-страница од iKnow системот на УКИМ (види слика 4).

Download Microsoft Teams Des... Web Login Service Заборавено корисничко име

https://pass.iknow.ukim.mk/Home/ForgotUsername

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Внесете ја вашата емаил адреса и кликнете на копчето „Прати“. Потоа на вашата емаил адреса ќе го добиете корисничкото име.

Емаил

Прати

Заборавена лозинка?

© 2021 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Во полето е-маил го внесувате **Вашиот личен е-маил со кој се највувате на iKnow системот** (@google.com, @yahoo.com, @hotmail.com, @outlook.com или друг). По ова, iKnow системот на Вашиот личен е-маил праќа информација за корисничкото име **ime.prezime@students.sf.ukim.mk** !



Откако ќе го дознаете или потврдите Вашето корисничко име, треба повторно да се вратите на Вашиот интернет пребарувач (Chrome, Firefox, Edge, Opera или др.) каде го имате отворено порталот servisi.ukim.mk (линк: <https://idp.ukim.mk/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1>, погоре прикажано на слика 3).

По ова, за промена на Вашата лозинка кликнете на линкот: „[Заборавена лозинка?](#)“ по што системот Ве води до веб-страница од iKnow системот на УКИМ каде го внесувате Вашето корисничко име во формат ime.prezime@students.sf.ukim.mk (види слика 5).

Внесете го вашето корисничко име и кликнете на копчето „Прати линк“. Потоа на вашата емаил адреса ќе добиете линк за ресетирање на лозинката.

Корисничко име

Прати линк

[Го заборавив корисничкото име?](#)

© 2021 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Следно, на **Вашиот личен е-маил** со кој се најавувате на iKnow системот (@google.com, @yahoo.com, @hotmail.com, @outlook.com или друг), системот iKnow праќа линк за промена на лозинката – внесете Ваша лозинка два пати.

Со тоа, Вашиот профил на платформата Microsoft Teams е креиран и активиран.

Информација плус: во поновите верзии од апликацијата Microsoft Teams задолжителна е верификација на Вашиот Microsoft Teams профил преку скенирање на QR Code со апликацијата **Microsoft Authenticator**, за pamетни уреди со Android и iOS оперативни системи, достапна на Google Play Store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=en>) и Apple App Store (<https://apps.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458>).

По верификацијата на Вашиот Microsoft Teams профил, можете непречено да ги користите сите поволности на оваа платформа.